

**РАКОМЕТЕН КЛУБ
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, БИТОЛА**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	11
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 24
 Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и раководството на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме, дека кај останати краткорочни побарувања во износ од 2.644 илјади денари (белешка 17) и АВР во износ 12.603 илјади денари (белешка 19) Друштвото не направи проценка на ризикот и признавање на соодветна загуба поради оштетување во извештајот за сопствена добивка во периодот на настанување на загубата, согласно прифатената сметководствена политика, објавена во овие финансиски извештаи. Распожливите податоци и информации не ни овозможија да направиме сопствена проценка и да го утврдиме износот на евентуално потребната резервација поради оштетување на останати краткорочни побарувања и АВР, кој износ може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото, со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревизираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 29 декември 2025 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



РК ЕУРОФАРМ ПЕ ЛИСТЕР АД, Битола

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	5	13.296	11.115
Останати приходи	6	103.704	86.912
Вкупно оперативни приходи		117.000	98.027
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-3.226	-5.616
Плати и надоместоци за вработените	8	-1.260	-1.320
Амортизација		-392	
Останати оперативни расходи	9	-111.556	-91.046
Вкупно оперативни расходи		-116.434	-97.982
Добивка од оперативно работење		566	45
Финансиски приходи	10	124	396
Финансиски трошоци	11	-1	-15
Добивка пред оданочување		689	426
Данок на добивка		-654	-400
Добивка по оданочување		35	26
Основна заработувачка по акција (во денари)	12	70	53



Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Нето добивка за периодот		35	26
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба			
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		35	26

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи



РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	13	1.394	1.750
Вложување во подружница	14	1.175	1.175
Вкупно долгорочни средства		2.569	2.925
Побарувања од купувачи	15	1.551	3.093
Побарувања за дадени аванси	16	5	5
Останати краткорочни побарувања	17	2.645	3.290
Краткорочни финансиски средства	18	3.917	
АВР	19	12.603	9.480
Парични средства	20	1.708	1.125
Вкупно тековни средства		22.429	16.993
ВКУПНО СРЕДСТВА		24.998	19.918
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		1.537	1.537
Резерви		1.189	1.189
Нераспределена добивка		4.051	4.016
Траен капитал		6.777	6.742
Обврски према добавувачи	21	1.959	1.777
Обврски по краткорочни кредити	22	6.100	4.438
Останати краткорочни обврски	23	10.161	6.961
Вкупно тековни обврски		18.220	13.176
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		24.997	19.918

Свие финансиски извештаи се усвоени од Одбор на директори на Друштвото на 14.03.2025 година и ги предложи за поднесување до Централниот Регистар на РСМ



Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината завршена на 31 декември 2024 година**

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2024	1.537	1.189	4.016	6.742
Соопфатна добивка				
Добивка за 2024 година			35	35
Вкупна соопфатна добивка			35	35
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2023	1.537	1.189	4.051	6.777

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2023	1.537	1.189	3.990	6.716
Соопфатна добивка				
Добивка за 2023 година			26	26
Вкупна соопфатна добивка			26	26
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2023	1.537	1.189	4.016	6.742

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка/загуба	35	26
Амортизација	392	
Побарувања од купувачи	1.542	-208
АВР	-3.123	-8.056
Останати краткорочни побарувања	647	857
Обврски спрема добавувачи	180	1.193
Останати краткорочни обврски	3.202	3.968
Обврски за аванси		
Нето парични приливи од деловни активности	2.875	-2.220
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-37	-800
Краткорочни финансиски средства	-3.917	600
Продажба/расход на НПО		
Нето парични приливи / одливи од инвестициони активности	-3.954	-200
В. Парични текови од финансиски активности		
Краткорочни кредити	1.662	1.938
Останато		
Нето парични одливи од финансиски активности	1.662	1.938
СМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	583	-482
Парични средства на почетокот на годината	1.125	1.607
Парични средства на крајот на годината	1.708	1.125

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за спортски активности Ракометен Клуб Еурсфарм Пелистер АД Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е Акционерско Друштво основано со 500 акции со номинална вредност од 50 евра за една акција или 3.075 денари во денарска противвредност. Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на ден 01.08.2016 година под ЕМБС бр. 7145900. Основна дејност на Друштвото според НКД број 93.12 се Дејност на спортски клубови.

Друштвото на 31 декември 2024 година има 3 вработени (2023: 3 лица).

Седиштето на Друштвото е на ул. "Тригор Прличев" Бр. 1/лок.2, Битола.

Овластено лице на Друштвото е Звонко Шундовски

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2024 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорства, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува РК Еурофарм Пелистер АД, Битола се како што следи:

Компјутери	20%
Опрема, мебел и деловен инвентар	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјините, инвестиции во тек и уметнички слики.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за испразката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Акционерски капитал и акумулирани добивки/загуби

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од уплати на акционерите во Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираните добивки/загуби ги вклучува нераспределената добивка/загуба од претходните години, како и загубата по оданочување од тековната година.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по позајмици се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни позајмици и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.16. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по позајмици се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни позајмици и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат до цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управителот. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

РК Еурофарм Пелистер АД, Битола во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што РК Еурофарм Пелистер АД, Битола немаат вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од помал број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки. РК Еурофарм Пелистер АД, Битола нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2024	2023
Обврски по кредити	6.100	4.438
Парични средства	-1.708	-1.125
Нето обврски по кредити	4.392	3.313
Капитал и резерви	6.777	6.743
% на кредитна задолженост	64,81%	49,13%

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба во земјата	4.706	7.165
Приходи од продажба во странство	8.590	3.950
Вкупно	13.296	11.115

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од донации и спонзорства	103.704	86.912
Вкупно	103.704	86.912

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2024	2023
Потрошени материјали	3.226	5.616
Вкупно	3.226	5.616

8. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2024	2023
Бруто плати	1.260	1.320
Вкупно	1.260	1.320

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Транспортни и ПТТ услуги	8.730	1.371
Наемнини	4.620	3.951
Дневници за службени патувања	4.096	6.447
Трошоци од отпис на побарувања	50	7
Трошоци по договор за дело	80.862	71.030
Останато	13.198	8.240
Вкупно	111.556	91.046

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Курсни разлики	124	396
Вкупно	124	396

11. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Расходи од камати	-	4
Негативни курсни разлики	1	11
Вкупно	1	15

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2024	2023
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	35.196	26.654
Пондериран просечен брсј на обични акции во оптек	500	500
Основна заработувачка по акција во денари	70	53

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Поради фактот дека РК Еурофарм Пелистер АД Битола, нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции. Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што РК Еурофарм Пелистер АД Битола нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набазна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Опрема	Останати НПО	Вкупно
Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2024	1.976	331	2.307
Нови набавки	36		36
Расходување и продажба			
Состојба 31.12.2024	2.012	331	2.343
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2024	557		557
Амортизација	392		
Расходување и продажба		-	
Состојба 31.12.2024	949		949
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	1.063	331	1.394

во илјади денари	Опрема	Останати НПО	Вкупно
Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2023	1.176	331	1.507
Нови набавки	800		800
Расходување и продажба			
Состојба 31.12.2023	1.976	331	2.307
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	557		557
Амортизација			
Расходување и продажба		-	
Состојба 31.12.2023	557		557
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	1.419	331	1.750

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ВЛОЖУВАЊЕ ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола	<u>1.175</u>	<u>1.175</u>
Вкупно	<u>1.175</u>	<u>1.175</u>

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања од купувачи во земјата	1.015	1.028
Побарувања од купувачи во странство	<u>536</u>	<u>2.065</u>
Вкупно	<u>1.551</u>	<u>3.093</u>

16. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања за аванси во земјата	<u>5</u>	<u>5</u>
Вкупно	<u>5</u>	<u>5</u>

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	1.428	2.013
Побарувања за повеќе платен данок од добивка		60
Депозит ЕХФ	<u>1.217</u>	<u>1.217</u>
Вкупно	<u>2.645</u>	<u>3.290</u>

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Бјтола
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Краткорочни заеми во земјата	3.917	-
Вкупно	3.917	-

19. АВР

во илјади денари	2024	2023
Однапред платени трошоци	12.603	9.480
Вкупно	12.603	9.480

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметки	874	110
Благајна	834	786
Девизни сметки		229
Вкупно	1.708	1.125

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.767	1.687
Обврски спрема добавувачи во странство	192	90
Вкупно	1.959	1.777

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ОБВРСКИ ПО ПРИМЕНИ ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2024	2023
Еурофарм Пзу Аптеки Битола	3.500	
Еурофарм Доол Битола	2.600	4.438
Вкупно	6.100	4.438

23. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврска за данок од дсбивка	255	157
Обврски за персонален доход	9.765	6.786
Останато	141	18
Вкупно	10.161	6.961

24. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во илјади денари	2024	2023
1 ЕУР	61,49	61,49
1 УСД	58,88	55,65

25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема дадено хипотека на својст имот како обезбедување на плаќања по кредитни обврски, бидејќи истото во тековната 2024 година не користи банкарски кредити.

Во тековната 2024 година Друштвото не се јавува во ниту еден судски спор како тужена страна.

26. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07145900

Целосно име: Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ

ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД Зитџла

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+C21+031)	2.569.263,00			2.923.791,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+0C5+C06+007+008)	196.800,00			196.800,00
4	-- Концесии патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	196.800,00			196.800,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+C15+016+017+018+019)	1.197.463,00			1.551.991,00
13	-- Постројки и опрема	683.202,00			850.673,00
14	-- Транспортни средства	183.649,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				370.706,00
19	-- Останати материјални средства	330.612,00			330.612,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.175.000,00			1.175.000,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	1.175.000,00			1.175.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	5.908.376,00			7.514.604,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	4.200.291,00			6.389.405,00
47	-- Побарувања од купувачи	1.551.498,00			3.093.657,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	5.237,00			5.237,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.426.104,00			2.073.059,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.217.452,00			1.217.452,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.708.085,00			1.125.199,00
60	-- Парични средства	1.708.085,00			1.125.199,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	16.520.044,00			9.480.057,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+033+044+062)	24.997.683,00			19.918.452,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	6.778.440,00		6.743.244,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.537.336,00		1.537.336,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.189.357,00		1.189.357,00
73	-- Статутарни резерви			1.189.357,00
74	-- Останати резерви	1.189.357,00		
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	4.016.551,00		3.989.897,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	35.196,00		26.654,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	18.219.243,00		13.175.208,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	18.219.243,00		13.175.208,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.957.984,00		1.777.688,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	45.594,00		5.010,00
100	-- Обврски кон вработените	95.397,00		10.568,00
101	-- Тековни даночни обврски	10.020.268,00		6.943.742,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	6.100.000,00		4.438.200,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	24.997.683,00		19.918.452,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	116.999.515,00			98.029.567,00
202	-- Приходи од продажба	13.295.924,00			11.116.838,00
203	-- Останати приходи	103.703.591,00			86.912.729,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	116.433.409,00			97.985.304,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.300.184,00			5.793.025,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	16.158.340,00			8.665.465,00
212	-- Останати трошоци од работењето	89.567.672,00			75.753.201,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.356.576,00			7.767.483,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	852.565,00			883.073,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	54.449,00			61.502,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	353.161,00			370.477,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.096.401,00			6.447.431,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	391.553,00			
222	-- Останати расходи од работењето	1.659.084,00			130,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	123.805,00			396.247,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	123.805,00			396.247,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.079,00			13.514,00

239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.079,00			1.786,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				10.061,00
243	-- Останати финансиски расходи				1.667,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	688.832,00			426.996,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	688.832,00			426.996,00
252	-- Данок на добивка	653.636,00			400.342,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	35.196,00			26.654,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	3,00			7,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	35.196,00			26.654,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	35.196,00			26.654,00
269	-- Добивка за годината	35.196,00			26.654,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	35.196,00			26.654,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	35.196,00			26.654,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола Генералниот директор го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола во текот на 2024 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Завршна Сметка за 2024 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Одборот на директори на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба	13.296	11.115
Останати приходи	103.704	86.912
Вкупно оперативни приходи	117.000	98.027
Потрошени материјали и ситен инвентар	-3.226	-5.616
Плати и надоместоци за вработените	-1.260	-1.320
Амортизација	-392	
Останати оперативни расходи	-111.556	-91.046
Вкупно оперативни расходи	-116.434	-97.982
Добивка од оперативно работење	566	45
Финансиски приходи	124	396
Финансиски трспјози	-1	-15
Добивка пред оданочување	689	426
Данок на добивка	-654	-400
Добивка по оданочување	35	26
Основна заработувачка по акција (во денари)	70	53

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари

	2024	2023
СРЕДСТВА		
Недвижности, постројки и опрема	1.394	1.750
Вложување во подружница	1.175	1.175
Вкупно долгорочни средства	2.569	2.925
Побарувања од купувачи	1.551	3.093
Побарувања за дадени аванси	5	5
Останати краткорочни побарувања	2.545	3.290
Краткорочни финансиски средства	3.917	
АВР	12.503	9.480
Парични средства	1.708	1.125
Вкупно тековни средства	22.429	16.993
ВКУПНО СРЕДСТВА	24.998	19.918
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Акционерски капитал	1.537	1.537
Резерви	1.189	1.189
Нераспределена добивка	4.051	4.016
Траен капитал	6.777	6.742
Обврски према добавувачи	1.959	1.777
Обврски по краткорочни кредити	6.100	4.438
Останати краткорочни обврски	10.161	6.961
Вкупно тековни обврски	18.220	13.176
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	24.997	19.918

Треба да се напомене дека реализација на спортските активности е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Битола, ноември 2025 година



До Ревизорот

Писмо со изјави

Ова писмо со изјави го даваме во врска со вашата ревизија на финансиските извештаи РК Еурофарм Пелистер АД, Битола за годината завршена на 31 декември 2024 година за целите на изразување на мислење за тоа дали финансиските извештаи се презентирани објективно, од сите материјални аспекти, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Според нашето најдобро знаење и верување Ние потврдуваме дека:

1. Ги имаме исполнето нашите одговорности, како што е наведено во писмото за ревизорско ангажирање, за подготовка на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување; особено дека финансиските извештаи се објективно прикажани во согласност со истите.
2. Значајните претпоставки користени од наша страна при правење на сметководствени проценки, вклучувајќи ги и оние измерени според објективна вредност, се разумни.
3. Сите настани по датумот на финансиските извештаи и оние за кои Меѓународните стандарди за финансиско известување бараат корегирање или обелоденување се корегирани или обелоденети.
4. Немаме планови или намери кои можат материјално да ја изменат сметководствената вредност или класификацијата на средствата и обврските презентирани во финансиските извештаи.
5. Немаме планови да напуштиме производни линии или други планови или намери кои ќе резултираат во каков било вишок или застарување на залихи, и немаме залихи кои се искажани според износ поголем од нето реализационата вредност.
6. Ги имаме евидентирано или обелоденето, како што е соодветно, сите обврски како фактички, така и неизвесни.
7. Друштвото има задоволително право на сопственост над сите средства и нема товари или права на задржување на средствата на Друштвото, освен оние кои се обелоденети во белешката 11 кон финансиските извештаи.
8. Не постојат формални или неформални договори за ограничување на било која сметка за парични средства или вложувања.
9. Друштвото ги почитува сите аспекти на договорните ангажмани кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи во случај на непочитување. Немаше непочитување на барањата на регулативните тела кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи.
10. Освен судските спорови содржани во писмената информација што Ви ја доставивме за финансиската 2024 година, не постојат други спорови покренати против Друштвото.

11. Ви обезбедивме: пристап до сите информации за кои знаевме дека се релевантни за подготовка на финансиските извештаи како што се евиденција, документи и други прашања; дополнителни информации кои ги побаравте од нас за целта на ревизијата; неограничен пристап до лица во рамките на Друштвото од кои утврдивте дека е потребно да прибавите ревизорски докази.
12. Сите трансакции се евидентирани во сметководствената евиденција и се одразени во финансиските извештаи.
13. Одговорни сме за дизајнирањето, примената и одржувањето на интерните контроли за спречување на измама.
14. Немаше случаи на измами или сомневања за измами, кои би можеле да имаат влијание врз Друштвото, а кои би можеле да ги вклучат: раководството, вработените кои имаат значајна улога во интерните контроли или други чија измама може да има материјални ефекти на финансиските извештаи.
15. Немаме сознанија за некоја наводна измама или сомневање за измама, кои што би влијаеле на финансиските извештаи на Друштвото, а се пренесени од страна на вработени, поранешни вработени, аналитичари, регулатори или други.
16. Ви ги изложивме резултатите од нашата проценка на ризикот дека финансиските извештаи може да бидат материјално погрешно прикажани како резултат на измама.
17. Значајните настани случени по крајот на годината се соодветно прикажани во финансиските извештаи или во белешките кон нив.

Скопје 29 декември 2025 година

Генерален директор

